



Network of Parliamentary Committees
for Economy and Finance of
the Western Balkan countries

www.balkanparliamentarynet.com



WESTMINSTER
FOUNDATION FOR
DEMOCRACY

Artillery House, 11-19 Artillery Row,
London, SW1P 1RT United Kingdom
T +44 (0) 20 7799 1311
F +44 (0) 20 7799 1312

www.wfd.org

The Westminster Foundation for Democracy Limited
Registered in England No 2695163

**ИЗВЕШТАЈ ОД
РЕГИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА
ПАРЛАМЕНТАРЕН НАДЗОР НА ИПА ФОНДОВИТЕ
12-13 ОКТОМВРИ -2013 ГОД.
ОХРИД, МАКЕДОНИЈА**



1. Резиме

На регионалната конференција одржана во Охрид, на 12 и 13 октомври учествуваа повеќе од 40 пратеници, парламентарен персонал, експерти, владини и невладини претставници, комисииски персонал и регионални истражувачи од Албанија, Црна Гора, Македонија, Босна и Херцеговина, Србија, Шкотска и Велика Британија, за да дискутираат за парламентарниот надзор на ИПА фондовите за земјите од Западен Балкан.

Домаќин на конференцијата беше комисијата за европска интеграција од Парламентот на Република Македонија, а организатор беше ВФД (Вестминстер фондацијата за демократија) и NPC (Мрежата на парламентарните комисии за економија, финансии и европска интеграција од земјите од Западен Балкан). Регионалната конференција ги разгледа клучните аспекти на парламентарниот надзор на ИПА фондовите во парламентите од земјите од Западен Балкан.

Во текот на двата конференциски дена, пратениците, парламентарниот персонал и експертите дискутираа како парламентите од регионот го спроведуваат надзорот на ИПА фондовите, кои алатки и механизми може да се искористат за спроведување на ефективен надзор над ИПА фондовите и ги споделија најдобрите практики и студии на случај од регионот. Учесниците, исто така, имаа можност да слушнат за ефективен парламентарен надзор од претставниците од шкотскиот парламент и да споделат практики и искуства за надзорот од различни комисии од земјите од Западен Балкан.

Во соработка со Институтот за европски политики, ВФД подготви прирачник за парламентарен надзор на ИПА фондовите на четири јазици, кој беше доставен до сите парламентарци. На крајот од конференцијата, учесниците споделија заклучоци и препораки за иднината што треба да ги земат предвид парламентите на земјите од Западен Балкан.

ВФД ја поддржува мрежата преку тригодишна програма, од 2012 до 2015 година, за јакнење на улогата на парламентите од земјите од Западен Балкан во промовирањето на конкурентноста и економскиот развој.

2. Заклучоци и препораки од конференцијата

Заклучоците и препораките од регионалната конференција беа групирани во 3 главни области.

A. Улога на парламентот

B. Капацитет на парламентите

C. Подготовка за ИПА II

A. Улогата на парламентот во надзорот на ИПА фондовите:

1. Членовите на мрежата ја препознаваат значајноста на ИПА фондовите за подготовката на земјите од Западен Балкан за евро-интеграцијата и улогата на парламентите од Западен Балкан треба да игра значајна улога во надзорот над овие фондови.
2. Мрежата и парламентите се поттикнуваат да ја подигнат свеста меѓу нивните членови за ИПА фондовите и парламентите треба да имаат важна улога во информирањето на своите граѓани за целите и придобивките од ИПА.
3. Парламентите треба да се поттикнат да развијат култура на надзор како редовните годишни надзорни расправи во врска со ИПА фондовите.
4. Парламентите се поттикнуваат да го вклучат граѓанското општество и други актери во процесот на надзор.

B. Развој на капацитети за надзор на парламентите:

1. Мрежата треба да ги поттикне парламентите да споделат и усвојат најдобри практики за финансиски надзор на структурните фондови.
2. Мрежата треба да ги поттикне владите да се осигурат дека парламентите добиваат редовни извештаи и дека имаат пристап до извори на информации, особено како што спроведувањето на ИПА станува сè повеќе децентрализирано.
3. Мрежата и донаторите треба да го подржат развојот на комисиите, капацитетите за истражување и надзор на парламентите. Исто така, парламентите се поттикнуваат да назначат членови и персонал што ќе се фокусираат на следење на ИПА фондовите.
4. Мрежата треба да обезбеди повеќе обуки и развој на персоналот од парламентите, со цел персоналот да се опреми со знаење и алатки потребни за поддршка на надзорот на ИПА фондовите.

B. Подготовка за ИПА II

1. Парламентите треба да се вклучат во разговори со владата и делегациите на ЕУ во стратешките документи на земјите, секторските стратегии, утврдувањето приоритети, рамковна спогодба и долгорочни програми.
2. Парламентите треба повеќе да се вклучат во комисијата на Европскиот парламент за следење на ИПА. Мрежата треба да размисли за посета од страна на работната група за ИПА на Европскиот парламент за да види како најдобро парламентите од Западен Балкан може да развијат односи и да се поврзат.
3. Парламентите треба да работат со Владата и државните институции за ревизија за да се разберат предизвиците и лекциите од спроведувањето на ИПА I.
4. Парламентите треба да продолжат да бидат позитивна поддршка и да ја поттикнуваат државната администрација да го подобри нивото на апсорпција на ИПА фондовите.

Агенда на конференцијата

12 Октомври 2013

- 10.00 – 10.15** **Регистрација на учесниците**
- 10.15 – 10.30** **Отварање на конференцијата**
Фатмир Бесими – Заменик претседател на владата задолжен за европски интеграции -
Влада на Република Македонија
Хајрула Мисини – Претседател на комисијата за европски интеграции - Собрание на
РМ
Џорџ Кунат – Директор на програмата за Европа- Вестминстер Фондација за
Демократија
- 10.30 – 11.30** **ИПА фондови и улогата на парламентите во ефективен надзор и студии на случај од Балканот**
Малинка Ристевска Јорданова - Директор на институтот за европска политика (ЕПИ)
Презентација проследена со пленарна дискусија
- 11.30 – 11.45** **Кафе пауза**
- 11.45 – 13.00** **Парламентарен надзор на средствата од ИПА** – Студија на случај-Собрание на Република Македонија
Хајрула Мисини – Претседател на комисијата за европски интеграции во Собранието на РМ – Презентација проследена со коментари од страна на НДИ и ВФД за поддршката која се пружа на Собранието на РМ во однос на развивање на инструментите за парламентарен надзор.
Пленарна дискусија и сесија за прашања и одговори
- 13.00 – 14.00** **Ручек**
- 14.00 – 15.00** **Ефективни инструменти за парламентарен надзор и мониторинг на владини програми за финансирање**
Лиам Мекартур – Пратеник од комисијата за јавна ревизија на Шкотскиот парламент
- 15.00- 15.15** **Кафе пауза**
- 15.15 – 15.45** **Презентација на Прирачник и алатки за надзор на ИПА за пратениците**
Малинка Ристевска Јорданова - Директор на институтот за европска политика (ЕПИ)
Прашања и пленарна дискусија за ефективно користење на прирачникот

13ти Октомври 2013

- 10.00 – 11.15** **Кои се предизвиците околу користењето и апсорбцијата на ИПА фондовите ? Што е тоа ИПА 2 и кои се можните предизвици околу апсорбцијата и надзорот на ИПА 2?**
Претставник од делегацијата Европската комисија во Македонија / ЕПИ / Претставници на Владата на Република Македонија (ДСП)
- 11.15 – 11.30** **Кафе пауза**
- 11.30 – 13.00** **Улогата на комисиите за европска интеграција во мониторингот и надзорот на ИПА**
Панел дискусија – По еден пратеник од комисијата за европски интеграции од секој парламент

(5-10 минутна презентација од секој панелист за искуството на вршењето на надзор во комисиите за европска интеграција во нивниот парламент и предизвиците при вршење на ефективен надзор на ИПА)

Сесија на прашања и одговори и коментари со присутните учесници

13.00 – 14.00

Ручек

14.00 – 15.00

Улогата на персоналот на парламентот во спроведувањето на ефективен парламентарен надзор

Стивен Хедберт – Виш службеник од шкотскиот парламент

Презентација и пленарна дискусија со службениците од парламентите од Западен Балкан

(Во пленарната сала – сесија само за службениците од парламентите од Западен Балкан)

14.00 - 15.00

Индивидуална дискусија меѓу пратеници – Како до подобар надзор на ИПА фондовите во парламентите од регионот
(Неформална дискусија на пратениците од секоја парламент)

15.00 – 15.20

Кратки 3 минутни презентации на клучните дискусии од неформалните разговори кои се одвиваа во групите на пратеници -

Фацилитирано од ВФД / ЕПИ /Комисија за европски интеграции на Собранието на РМ

15.20- 15.30

Претставување на следните програмски активности на ВФД во однос на поддршката на Мрежата на парламентарни комисии за Економија Финансии и Евроинтеграции на западен Балкан и ВФД

Џорџ Кунат – Директор на програмата за Европа- Вестминстсер Фондација за Демократија

Емил Атанасовски - Раководител на програмата на Западен Балкан Вестминстер Фондација за Демократија

15.30 – 15.40

Сумирање и донесување на заклучоци од конференцијата

Фацилитирано од ВФД / ЕПИ /Комисија за европски интеграции на Собранието на РМ

15.40 – 15.45

Преземање на претседавањето на Мрежата на парламентарни комисии за економија, финансии и европски интеграции на Западен Балкан - Презентација на приоритетите на новиот претседавач на бордор на Мрежата за периодот Октомври 2013 - Март 2014

Владанка Авировиќ – Претседавач на бордот на Мрежата Јуни 2013 - Окт 2013

Владимир Маринковиќ – Претседавач на бордот на Мрежата Окт 2013 – Март 2014

15.45

Затворање на конференцијата

Учесници на конференцијата

Листа на учесници		
	Име и презиме	Организација
1	Hajrula Misini	Chairperson of the Committee on European Issues - Assembly of Republic of Macedonia
2	Vladanka Avirovic	Chairperson of the Committee on Economy - Assembly of Republic of Macedonia
3	Marjanco Nikolov	Chairperson of the Finances and Budget Committee - Assembly of Republic of Macedonia
4	Hristina Runceva	Deputy-Member in the Committee on European Issues - Assembly of Republic of Macedonia
5	Gordan Georgiev	Member of the Committee on European Issues - Assembly of Republic of Macedonia
6	Stanislava Chulikj	Advisor in the Committee on European Issues - Assembly of Republic of Macedonia
7	Risto Ilievski	Associate in the Foreign Policy Committee - Assembly of Republic of Macedonia
8	Dragan Pulevski	Associate in the Committee on Economy and Finance and Budget - Assembly of Republic of Macedonia
9	Vladimir Marinkovic	Deputy Member of the committee on Economy, Regional development, Trade, Tourism and Energy; Deputy Member Committee on Finance, State Budget and Control of Public Spending - National Assembly of Republic of Serbia
10	Ljubisa Stojmirovic	Member of the Committee on the Economy, Regional Development, Trade, Tourism and Energy - Parliament of Serbia
11	Zoran Pralica	Member of the European Integration Committee - National Assembly of Republic of Serbia
12	Aleksandra Jovanovic	Advisor in the European Integration Committee - National Assembly of Republic of Serbia
13	Aleksandar Damjanovic	Chairperson of the Committee on Economy, Finance and Budget - Parliament of Montenegro
14	Genci Nimanbegu	Member of the Committee on European Integration - Parliament of Montenegro
15	Sefkija Muric	Member of the Committee on European Integration - Parliament of Montenegro
16	Srdja Popovic	Member of the Committee on European Integration - Parliament of Montenegro
17	Rozalina Tuna	Advisor in the Committee on European Integration - Parliament of Montenegro
18	Danijela Martinovic	Chairperson of the Joint committee for economic reforms and development - Parliamentary assembly of BiH
19	Bosko Tomic	Deputy Chairperson Committee on Finance and Budget - Parliamentary assembly of Bosnia and Herzegovina
20	Stjepan Kresic	Member of the Joint Committee on European Integration - Parliamentary assembly of Bosnia and Herzegovina
21	Amar Beslija	Advisor in the Joint Committee on European Integration - Parliamentary assembly of Bosnia and Herzegovina
22	Mira Grgic	Deputy Chairperson of the EU Integration Committee - Parliamentary Assembly of Federation of Bosnia and Herzegovina - House of Representatives
23	Srecko Boras	Member of the Committee for economic and financial policy - Parliament of Federation Bosnia and Herzegovina - House of Representatives
24	Fehim Skaljic	Chairperson of the EU Integration Committee - Parliament of Federation Bosnia and Herzegovina; Speaker of the Parliament of Federation Bosnia and Herzegovina - House of Representatives
25	Amina Hasic	Advisor / Assistant to Fehim Shkaljic
26	Branislav Borenovic	Chairperson of the European Integration and Regional Cooperation Committee - Assembly of Republic of Srpska
27	Slobodan Popovic	Member of the Committee on European Integration and Regional cooperation - Assembly of Republic of Srpska
28	Uros Gostic	Chairperson of the Finance and Budget Committee - Assembly of Republic of Srpska
29	Denis Gila	Advisor of the European Integration Committee - Parliament of Albania
30	Liam McArthur MSP	Member of the Scottish Parliamentary Corporate Body, Scottish Parliament
31	Dr Stephen Herbert	Senior Parliamentary Relations Officer, Scottish Parliament

32	Aleksandar Jovanoski	Programme Coordinator - European Policy Institute - Skopje
33	Scott Heaslet	Programme Director, National Democratic Institute, Macedonia
34	Edip Bilal	Programme manager, National Democratic Institute, Macedonia
35	Zlatko Atanasov	Head of Parliamentary Institute, Assembly of Republic of Macedonia
36	Malinka Ristovska Jordanovska	Director of the European Policy Institute
37	Orhideja Kaljosevska	Head of Sector for coordination of EU funds and other foreign assistance, Secretariat for European Affairs, Government of The Republic of Macedonia
38	George Kunnath	Head of Programme Europe, Westminster Foundation for Democracy
39	Jo-Ann Sneddon	Programme Officer Europe, Westminster Foundation for Democracy
40	Emil Atanasovski	Programme manager Western Balkans, Westminster Foundation for Democracy
41	Marija Kostovska	Programme administrator and finance assistant Western Balkans, Westminster Foundation for Democracy